

Врз основа на член 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16 и 21/18) и Одлуката на Советот на Општина Кочани за давање под закуп недвижни ствари, сопственост на Општина Кочани бр.09- 986/1 од 26.04.2017 година, а во согласност со Извештај бр.0302/53-1 од 17.02.2017 година за процена на пазарна вредност на недвижен имот Деловен простор 46 м2- Имотен лист 13185 КО Кочани Кочани, Извештај бр.0302/53-2 од 17.02.2017 година за процена на пазарна вредност на недвижен имот Деловен простор 102 м2- Имотен лист 13185 КО Кочани, Извештај бр.0302/53-3 од 17.02.2017 година за процена на пазарна вредност на недвижен имот Деловен објект 290 м2- Имотен лист 894 КО Долни Подлог Кочани, Извештај бр.0302/53-4 од 17.02.2017 година за проценка на пазарна вредност на недвижен имот Деловен простор 90 м2- Имотен лист 13185 КО Кочани Кочани,Извештај бр.0302/53-5 од 17.02.2017 година за процена на пазарна вредност на недвижен имот Деловен објект 262 м2- Имотен лист 325 КО Грдовци Кочани, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари при Општина Кочани, дава

ОБЈАВА БР.1/2018

за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат)

I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е: **Давање под закуп на недвижни ствари, сопственост на Општина Кочани според табеларниот приказ:**

Реден број на објекти предмет на закуп	Предмет на закуп	Подетален опис на предметот на закуп	Почетен износ на месечна закупнина на предметот на закуп – предмет на е-наддавање (почетна цена) (0,5% од проценетата вредност на недвижната ствар)	Банкарска гаранција за сериозност на понудата (2% од проценетата вредност на недвижната ствар)	Минимален чекор на наддавање	Почеток/ час на аукцијата
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дел од објект заведен во Имотен лист бр. 13185 КО Кочани, КП бр.15011, Гробишта, зграда 1, намена на зграда: Д4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел /заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 415м2 од која површина предмет на закуп е само дел од објектот со површина од 46 м ² . Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 1.364.070,00 денари.		6.820,00 денари	27.281,00 денари	100 денари	10,00 часот
2.	Дел од објект, заведен во Имотен лист бр.13185 КО Кочани, КП бр.15011, Гробишта, зграда 1, намена на зграда: Д4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 415м2 од која површина предмет на закуп е само дел од објектот со површина од 102 м ² . Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 5.282.051,00 денари.		26.410,00 денари	105.641,00 денари	100 денари	10,30 часот

3.	<p>Објектот кој се дава под закуп е дел од објект во с.Долни Подлог- Кочани, сопственост на Општина Кочани, заведен во Имотен лист бр.894 КО Долни Подлог: КП.бр.1791/2, адреса:УЛ2бр., зграда 1, згради во земјоделство и шумарство, влез1, кат ПР, со површина од 244м² и КП.бр.1791/2 адреса:УЛ2бр., зграда 1, згради во земјоделство и шумарство, влез2, кат ПР, со површина од 46м² или вкупно со површина од 290 м2.</p> <p>(Останатиот дел од објектот заведен во Имотен лист бр.894 КО Долни Подлог: КП.бр.1791/2, адреса:УЛ2бр., зграда 1, згради во земјоделство и шумарство, влез3, кат ПР, со површина од 14м²) не се дава во закуп, односно не е предмет на закуп во оваа постапка.)</p> <p>Проценетата пазарна вредност на објектот што се дава под закуп е 2.167.814,00 денари.</p>	10.839,00 денари	43.356,00 денари	100 денари	11,00 часот
4.	<p>Објект сопственост на Општина Кочани заведен во Имотен лист бр.13185 КО Кочани, КП бр.14428, адреса: ул. Македонска, зграда 1,(згради во останато стопанство), влез 1, кат ПР, со површ. од 30м2 и КП бр.14428, адреса: ул. Македонска, зграда 1,(згради во останато стопанство), влез 2, кат ПР, со површина од 60м2 или со вкупна површина од 90м2.</p> <p>Проценетата пазарна вредност на објектот што се дава под закуп е 1.764.497 денари.</p>	8.822,00 денари	35.290,00 денари	100 денари	11,30 часот
5.	<p>Дел од објект во с. Грдовци – Кочани, сопственост на Општина Кочани, заведен во Имотен лист бр.325 КО Грдовци, КП бр.3560, адреса: ул.Г.Донев бр.27, зграда 1, месни заедници, влез 1, кат ПР, со површина од 344м2, од која предмет на закуп е дел од објектот со површина од 262 м2.</p> <p>(Останатиот дел од објектот заведен во Имотен лист бр.325 КО Грдовци, КП бр.3560, адреса: ул.Г.Донев бр.27, зграда 1, месни заедници, влез 2, кат 01, со површина од 34м2 не се дава во закуп, односно не е предмет на закуп во оваа постапка.)</p> <p>Проценетата пазарна вредност на објектот што се дава под закуп е 1.766.588 денари.</p>	8.833,00 денари	35.332,00 денари	100 денари	12,00 часот

- **Посета на локација:** Секое заинтересирано лице може да побара да направи увид на предметот на закуп на наведената локација, по претходно закажување на тел.072-275-605, лице за контакт Венцо Бојков.
- **Предметот на закупот е деллив.** Понудувачот може да поднесе понуда/пријава за учество за еден дел на предметот на закуп, односно за еден објект, за два или повеќе објекти (делови на предметот на закуп) или за сите објекти (делови на предметот на закуп) на начин и во согласност со условите од оваа објава.
- **Времетраење на договорот за закуп: 10 (десет) години.**

II. **ПРАВО НА УЧЕСТВО:** Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на недвижни ствари на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата, подетално утврдени во точка III. Услови за учество во електронско јавно наддавање.

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ: За учество во електронското јавно наддавање заинтересираните учесници електронски поднесуваат Пријава (понууда), која треба да ги содржи сите податоци и докази-документи утврдени во Објавата за електронско јавно наддавање. За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени со објавата, секое заинтересирано физичко или правно лице треба претходно да се регистрира на веб страната <http://www.e-stvari.mk/>. (Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и спроведени електронски јавни наддавања спроведени преку овој систем, за него сеуште важат, претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка, доделени заради негово учество во претходните постапки и тоа на ниво на целиот систем – се мисли на учество во постапка која ја спроведувала било која општина.)

IV. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ/ ДОКАЗИ ЗА УЧЕСТВО

Сите документи, односно доказите кои е потребно да се достават, понудувачот ги прикачува во системот <http://www.e-stvari.mk/>, во скенирана копија на оригиналот во PDF формат и тоа:

- 1. Пријава (понууда) за учество на јавното наддавање со наведување/означување на бројот на објавата и предметот на закуп** –лично потпишана од учесникот или од него овластено лице со прилог овластување за потпишување, (која содржи податоци за подносителот на пријавата: назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице кое е подносител на понудата/пријавата за учество, адреса/седиште/живеалиште, ДБ и ЕМБС за правни лица/ЕМБГ за физички лица, телефон за контакт, моб.телефон, лице за контакт, податоци за одговорно лице –име и презиме (управител), банка во која е депонент и жиро сметка/трансакциска сметка во банката, задолжително напишана **e-mail адреса на подносителот на пријавата** преку која ќе му бидат испратени во рок од три дена од доставувањето на понудите, корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање,
- 2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од вкупната проценета вредност на недвижната ствар.** Подносителот на понудата/ пријавата за учество задолжително доставува банкарска гаранција во висина од 2% од вкупната проценета вредност на објектот и тоа:
За недвижната ствар под реден број 1 _____ 27.281,00 денари.
За недвижната ствар под реден број 2 _____ 105.641,00 денари.
За недвижната ствар под реден број 3 _____ 43.356,00 денари.
За недвижната ствар под реден број 4 _____ 35.290,00 денари.
За недвижната ствар под реден број 5 _____ 35.332,00 денари.

Важно: Банкарската гаранција се доставува задолжително за секој дел (објект) на предметот на закуп. Доколку понудувачот поднесе понуда за 1 дел на предметот на закуп, односно само за еден објект доставува една гаранција во висина од 2% од вкупната проценета вредност на тој објект, но доколку поднесе пријава (понууда) за два или повеќе објекти, треба да достави две или повеќе односно онолку банкарски гаранции соодветно на бројот на објекти предмет на закуп за кои има аплицирано за учество на јавното наддавање !

Времетраење на банкарската гаранција: Банкарската гаранција треба да биде со времетраење од најмалку 60 дена сметано од крајниот рок за поднесување на пријави.

Понудувачот е должен до крајниот рок за поднесување на понуди/пријави, банкарската гаранција за сериозност на понудата да ја достави во писмена форма во оригинал по пошта или лично **во архивата на Општина Кочани** на адресата: Општина Кочани ул.Раде Кратовче бр.1 Кочани 2300, со ознака: До Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари по ОБЈАВА 1/2018 **како и задолжително да ја прикачи на системот во скенирана форма во PDF формат** заедно со понудата/пријавата за учество.

При скенирање на банкарската гаранција се скенира оригиналот, а не фотокопија од истата. Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута од банка која работи и врши банкарски активности во Република Македонија. Банкарската гаранција за сериозност на понудата му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

- Банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе се наплати доколку:
 - избраниот најповолен понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор не ја уплати понудената последна цена на електронското јавно наддавање,
 - најповолен понудувач нема да го склучи договорот за закуп.Во случај на наплата на банкарската гаранција понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните ствари.

- Секоја пријава/понуѓа која не содржи гаранција за сериозност на понуда или содржи гаранција за сериозност на понудата која не е во согласност со условите од објавата, ќе биде отфрлена и понудувачот нема да учествува на електронското јавно наддавање.
 - Недоставувањето на банкарска гаранција во писмена оригинална форма на адресата до Општина Кочани и неприкачувањето на истата на системот во скенирана форма ја прави пријавата неприфатлива и истата ќе биде одбиена, односно понудувачот нема да учествува на електронското јавно наддавање.
3. **Доказ за идентитет:** Подносителот на пријавата кон пријавата задолжително доставува:
 - за правно лице доставува писмен доказ издаден од надлежен орган/институција дека е регистриран како правно лице - *Тековна состојба, документот го издава Централен регистар на РМ, документот да не е постар од 6 месеци сметано наназад од крајниот рок за поднесување на понуди/пријави,*
 - за физичко лице доставува фотокопија од лична карта на понудувачот.
 4. **Изјава со која понудувачот изјавува дека ги прифаќа условите дадени во објавата,**
 5. **Изјава за користење на лични податоци.**

Напомена: Пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени по електронски пат.

V. РОК НА ТРАЕЊЕ НА ОБЈАВАТА

Понудувачот може да поднесе понуда/пријава за учество за еден дел на предметот на закуп односно за еден објект, но може да поднесе пријава за учество за два или повеќе објекти предмет на закуп или пак за сите објекти предмет на закуп.

Оваа објава почнува од тече од денот на објавување и трае до **05.03.2018 година.**

Електронското јавно наддавање ќе се одржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>.

Електронското јавно наддавање ќе започне на ден **12.03.2018 година со почеток во 10 часот за дел 1; 10,30 часот за дел 2; 11 часот за дел 3; 11,30 часот за дел 4 и во 12 часот за дел 5.**

VI. ПОЧЕТНА ЦЕНА НА МЕСЕЧНА ЗАКУПНИНА

Почетните цени на месечната закупнина за секоја позиција (секој објект или дел од објект предмет на закуп) од објавата се дадени во табеларниот преглед во точката I.

VII. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО

Во согласност со чл.25 ст.2 и ст.3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари при Општина Кочани определува рок за поднесување на пријави кој не е пократок од 10 календарски дена ниту подолг од 30 календарски дена, сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријавите и тоа:

- **Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до 05.03.2018 год. најдоцна до 10.00 часот, на веб страната <http://www.e-stvari.mk/>.**
- **Краен рок за поднесување на пријавите е: 05.03.2018 година до 10.00 часот.**

Понудувачите се лично одговорни за уредно и навремено поднесување на пријавите до крајниот рок за поднесување на пријави. Секоја пријава која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на пријави ќе се смета како задоцнета и ќе биде одбиена, односно нема да биде предмет на понатамошно разгледување и понудувачот нема да може да учествува во постапката.

Договорниот орган го задржува правото да направи измена и/или дополнување на оваа објава.

VIII. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Постапката за електронско јавно наддавање ја спроведува Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари при Општина Кочани. Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определен рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учеството на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање. Подносителите кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање на денот на спроведувањето на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање по што имаат право на учество на јавното наддавање.

Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи, доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена. Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на закупнината и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на месечната закупнина. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две (2) минути има нова понуда.

Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на закупнината се намалува за 2 % по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на месечната закупнина без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, вредноста на закупнината повторно се намалува за 2 % од првичната проценета вредност. Намалувањето на вредноста на закупнината на предметот на закуп во текот на наддавањето може да биде најмногу до 30 % од проценетата вредност без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање. **За најповолен понудувач се смета учесникот во јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за месечна закупнина.** По завршувањето на јавното наддавање се изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на електронското јавно наддавање.

Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за избор да ги уплати средствата кој ги понудил на електронското јавно наддавање на Трезорска сметка 100-000000630-95, Банка на примачот НБРМ, уплатна сметка 84013606553, приходна шифра 723914 програма 00, во согласност со постигнатата конечна цена за месечната закупнина, а доколку не ги уплати средствата во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана и понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно наддавање за предметните недвижни ствари.

По завршувањето на постапката за јавно наддавање, **со најповолниот понудувач, во рок од 15 /петнаесет/ работни дена по извршената уплата на понудената цена, се склучува договор за закуп** во писмена форма согласно одредбите од Законот за облигационите односи кој особено ги содржи следните елементи: страни на договорот, предмет на договорот, односно конкретни податоци за недвижната ствар и обврска на закупецот за плаќање на нотарските трошоци, обврска за плаќање на закупнина, права и обврски на договорните страни и др.

По склучувањето на договорот во рок од 30 дена истиот се доставува кај нотар заради вршење на солемнизација. Трошоците за солемнизацијата ги плаќа закупецот, односно учесникот кој на јавното наддавање понудил највисока цена за месечна закупнина и со кој се склучува договорот за закуп.

IX. ПРАВНА ЗАШТИТА

Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното електронско наддавање, во рок од 3 (три) дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од 5 (пет) дена од приемот на приговорот. Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

X. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Општина Кочани, ул.Раде Кратовче бр.1 Кочани, 2300, тел.+389(0)33/274-001,
веб страна: <http://www.kocani.gov.mk/>, е-маил: info@kocani.gov.mk.

Дополнителни информации за постапката и предметот на закуп можат да се добијат на телефон: 033- 274-001, локал 106. Лица за контакт: Венцо Бојков 072-275-605 и Анна Кралева 072-275-627.

Општина Кочани
Комисија за располагање со недвижни и движни ствари

III. Прилог 1- ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВА (понуда)

Врз основа на Објавата бр.1/2018 објавена од Општина Кочани за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат) со електронско јавно наддавање кое ќе се одржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>, ја поднесуваме следнава:

ПРИЈАВА (понуда)

III.1. ОПШТ ДЕЛ

III.1.1. Име на понудувачот: _____

(назив на правното лице според тековна состојба или име, татково име и презиме на физичкото лице)

III.1.2. Контакт информации

Седиште/адреса: _____

Телефон: _____ моб.тел. _____

Факс: _____

Е-пошта за корисничко име и шифра за учество на јавно наддавање: _____

Лице за контакт: _____

III.1.3. Одговорно лице (управител): _____

III.1.4. Даночен број: _____ ЕМБС _____

III.1.5. ЕМБГ: _____

III.1.6. Жиро сметка за правно лице /транзакциска с-ка за физичко лице _____

III.1.7. Банка : _____

III.1.8. Изјава за прифаќање на условите и барањата од Објавата бр.1/2018 објавена од Општина Кочани за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат) со електронско јавно наддавање, прилог 2.

III.1.9 Изјава за давање согласност за користење и обработка на лични податоци, прилог 3.

III.1.10 Образец на пријава (понуда) – прилог 1. Пријавата ја поднесуваме за следниот објект под реден број (задолжително да се означи / штиклира на јасен и недвосмислен начин објектот/те за кој заинтересираната страна ја поднесува оваа пријава):

Ред. број на делови предмет на закуп	Предмет на закуп	Да се наведат податоци за банкарската гаранција која понудувачот ја доставува (2% од проценетата вредност на недвижната ствар)	Да се означи/штиклира објектот за кој се поднесува пријавата
1	2	3	4
1.	Дел од објект заведен во Имотен лист бр. 13185 КО Кочани, КП бр.15011, Гробишта, зграда 1, намена на зграда: Д4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел /заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 415м2 од која површина предмет на закуп е само дел од објектот со површина од 46 м ² .	Износ во МКД: _____ Дата на издавање. _____ Рок на важност: _____	<input type="checkbox"/>
2.	Дел од објект, заведен во Имотен лист бр.13185 КО Кочани, КП бр.15011, Гробишта, зграда 1, намена на зграда: Д4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 415м2 од која површина предмет на закуп е само дел од објектот со површина од 102 м ² .	Износ во МКД: _____ Дата на издавање. _____ Рок на важност: _____	<input type="checkbox"/>
3.	Објектот кој се дава под закуп е дел од објект во с.Долни Подлог- Кочани, сопственост на Општина Кочани, заведен во Имотен лист бр.894 КО Долни Подлог: КП.бр.1791/2, адреса:УЛ2бр., зграда 1, згради во земјоделство и шумарство, влез1, кат ПР, со површина од 244м ² и КП.бр.1791/2 адреса:УЛ2бр., зграда 1, згради во земјоделство и шумарство, влез2, кат ПР, со површина од 46м ² или вкупно со површина од 290 м ² .	Износ во МКД: _____ Дата на издавање. _____ Рок на важност: _____	<input type="checkbox"/>
4.	Објект сопственост на Општина Кочани заведен во Имотен лист бр.13185 КО Кочани, КП бр.14428, адреса: ул. Македонска, зграда 1,(згради во останато стопанство), влез 1, кат ПР, со површ. од 30м2 и КП бр.14428, адреса: ул. Македонска, зграда 1,(згради во останато стопанство), влез 2, кат ПР, со површина од 60м2 или со вкупна површина од 90м ² .	Износ во МКД: _____ Дата на издавање. _____ Рок на важност: _____	<input type="checkbox"/>
5.	Дел од објект во с. Грдовци – Кочани, сопственост на Општина Кочани, заведен во Имотен лист бр.325 КО Грдовци, КП бр.3560, адреса: ул.Г.Донев бр.27, зграда 1, месни заедници, влез 1, кат ПР, со површина од 344м2, од која предмет на закуп е дел од објектот со површина од 262 м ² .	Износ во МКД: _____ Дата на издавање. _____ Рок на важност: _____	<input type="checkbox"/>

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог2- Изјава за прифаќање на условите и барањата од Објавата бр.1/2018 објавена од Општина Кочани за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат) со електронско јавно наддавање

_____ место за арх.заверка од понудувачот (за правното лице)

ИЗЈАВА

за прифаќање на условите и барањата од Објавата бр.1/2018 објавена од Општина Кочани за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат) со електронско јавно наддавање

Јас, _____

(Име и Презиме на одговорно лице (управител) на правното лице или Име и Презиме на физичкото лице)

со седиште/адреса _____

под морална, материјална и кривична одговорност со потпишувањето на оваа изјава доброволно изјавувам дека ги прифаќам во целост условите и барањата од Објавата бр.1/2018 објавена од Општина Кочани за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат) со електронско јавно наддавање.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог3- Изјава за давање согласност за користење и обработка на личните податоци на понудувачот и одговорното лице на понудувачот заради учество во постапката на Општина Кочани по Објавата бр.1/2018 објавена од Општина Кочани за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат) со електронско јавно наддавање

_____ место за арх.заверка од понудувачот(за правното лице)

ИЗЈАВА

за давање согласност за користење и обработка на личните податоци
на понудувачот и одговорното лице на понудувачот

Јас, _____

(Име и Презиме на одговорно лице (управител) на правното лице или Име и Презиме на физичкото лице)

со седиште/адреса _____

во својство на одговорно лице на правното лице: _____

под морална, материјална и кривична одговорност со потпишувањето на оваа изјава доброволно изјавувам дека давам изречна согласност Општина Кочани (Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари) да може да ги користи, обработува и чува моите лични податоци (и личните податоци на правното лице) заради учество во постапката на Општина Кочани по Објавата бр.1/2018 објавена од Општина Кочани за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат) со електронско јавно наддавање.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)